

АЛИ АХМЕТИ МУ СЕ ВРАТИ НА КАЛАШЊИКОВОТ?!

Идниот премиер на Република Македонија, Никола Груевски, на големо изненадување на јавноста, одлично го избоксирал турнусот натпревари со евентуалните кандидати за коалициони партнери, иако се чинеше дека преговорите ќе траат маратонски или, пак, дека истите веќе запаѓаат во тешка криза. Сепак, на крајот се покажа дека претседателот на ВМРО-ДПМНЕ многу тактички ги изведе, при тоа отворајќи простор за сите заинтересирани, со што во јавноста, особено пред ме-



МАНДАТАРОТ ГРУЕВСКИ ЈА СОСТАВУВА СВОЈАТА ВЛАДА

треба да биде партнер во власта. И, иако се чинеше дека ВМРО-ДПМНЕ, како десна партија сериозно ќе се спротивстави на овие притисоци, Груевски многу тактично неколку пати ги повика интегративците на разговор. Останатото е познато. Поради големите апетити на функционерите од врвот на ДУИ, оваа партија најверојатно ќе остане во опозиција во наредните четири години. По овие случувања претставниците на меѓународната заедница се ставени во шах-мат позиција, од која веќе не ќе можат

НА ДУИ НЕ МОЖАТ НИТУ ЖАЛОПОЈН ДО БРИСЕЛ И ДО В



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

ѓународната заедница, создаде слика на лидер, кој е отворен за соработка со сите политички партии, без оглед на нивната политичка ориентација! Ова особено важи за некогашите "миленичиња" на меѓународниот фактор - Демократската унија за интеграција, за која тие потрошија значителен кредит, да го убедат Груевски дека ДУИ, поради стабилноста на земјата

Секое тенџере има капаче! Да, ама сè уште истото тешко се затвора. Проблемот е во притисокот, кој е во атмосферата или, пак, во нечији глави. Сепак, првиот бран од бурата околу коалиционото партнерство во идната Влада на Никола Груевски полека стивнува. Актерите во идниот владин филм се веќе познати, а она што останува е тие да бидат официјализирани во јавноста.

да поентираат и да инсистираат ДУИ по секоја цена да биде дел од владиниот тим на Груевски.

Но, надоаѓа вториот бран, таканаречен персонален. Оној кој со име и презиме треба да ги заокружи идните носители на највисоките функции во државава. Министрите! Тој сè уште се подготвува да ја "поплави" јавноста, иако дел од "пливачите" горе-долу се познати. Сепак, знамето за старт е во рацете на првиот пливач. Мандатарот Груевски, кој и натаму, како со преговорите, три пати мери, а потоа сече. Кандидати многу, желби уште повеќе, а ресори само четиринаесет. Во нив треба да се

ДУИ МОРА ДА СЕ СООЧИ ДЕКА Е ВО ОПОЗИЦИЈА!

Во обид по секоја цена да се издејствува влез во власта, ДУИ ги користи сите методи, меѓу кои најзабележлив е притисокот што го прави врз меѓународните авторитети. По тој повод американската амбасадорка, Џилијан Миловановиќ, одржа неколку средби со врвот на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, по кои не беа соопштени детали. Сепак, како што неофицијално дознаваме, таа воопшто не вршела притисок врз идниот премиер, Никола Груевски, по секоја цена да ја земе ДУИ во власта, иако од оваа партија соопштуваат дека не можат да прифатат да бидат во опозиција. Токму за оваа изјава Николас Вајт излезе со став дека ДУИ мора да прифати дека постои опозиција и власт, при тоа потенцирајќи дека нивните закани со дестабилизација на земјата едноставно не можат да поминат!

најде место за сите коалициони партнери на Груевски, со кои тој ќе работи во иднина. Засега, велат нашите извори, преговорите одат добро, по што идниот состав на Владата се очекува да биде познат кон средината на идниот месец. Во меѓувреме, по долго натегање, конечно се определи датумот за конституирање на составот на Собранието на Република Македонија, а со првата седница, односно додека не биде избран новиот претседател на највисокиот законодавен дом, со него ќе раководи најстариот пратеник, во случајов претседателот на Либералната партија, Стојан Андов.

за што сега веќе не може да ѝ помогне ниту меѓународната заедница, на која таа особено се повикува. Нивното неприфаќање на новонастанатата ситуација, очигледно дека ги стави во една апсурдна позиција, од која не само што не можат да излезат, туку од ден на ден запаѓаат во сè поголеми грешки. Се разбира, врв на нивната нетактичност беше изјавата на довчерашниот вицепремиер Муса Џафери, која, за жал, беше потврдена дури и од лидерот на оваа партија Али Ахмети. Тие, ни помалку ни повеќе, се заканува со војна, во која ќе заиграле калашњикови, односно дека на Република

ДА ИМ ПОМОГНАТ ИТЕ ПИСМА АШИНГТОН

Македонија ќе ѝ се случел народ. Овие крајно радикални изјави беа осудени од сите политички партии во земјата, па дури и од нивните довчерашни коалициони партнери - СДСМ.

Се чини, изненадени од нив се и претставниците на меѓународната заедница, кои веруваа дека по конфликтот во 2001 година, припадниците на некогашната терористичка ОНА успеале да се ресоцијализираат, и да заборават на оружјето, со кое патем речено и дојдоа во 2002 година на власт. Со овие изјави на Али Ахмети и на Муса Џафери се урна целиот мит за ДУИ, дека тоа е демократска и европска партија, која се борела за правата на Албанците во Македонија, а не за територии, како што тврдеа поголемиот дел од македонските партии во земјата. Нивното, би рекле, искрено соопштување на својата политичка агенда, ДУИ ги стави во радикалниот круг на партии, со кои никој не би посакал да соработува. Од таму и шокот кај меѓународната заедница, која млако проко-

ДУИ ПОВИКУВА НА ВОЈНА!?

Демократската унија за интеграција, врз основа на освоените пратенички мандати на изборите, и секако вршејќи постојан притисок врз меѓународната заедница, особено врз Ерван Фуере, успеа да издејствува преговори со ВМРО-ДПМНЕ за евентуално идно коализирање. Нетактичното преговарање на дел од преговарачкиот тим на ДУИ, односно изнесувањето лични барања, кои Груевски требало да ги исполни, се разбира, доколку се постигне договор за коалиција, оваа партија ја одведе во опозиција,



АХМЕТИ ПОВТОРНО ЌЕ СЕ ОБЛЕКУВА ВО УНИФОРМАТА НА ОНА?

ментира дека посакува стабилност во земјава, без при тоа да даде значаен коментар за испратените писма до нив, од таканареченото интелектуално крило на оваа партија, во кое "дуициите" себеси се претставуваат како гаран-ти на мирот во земјава, но и на охридскиот Рамковен договор, кој замислете немало повеќе да го почитуваат до-колку не останеле во власта! Иако, само за потсетување, токму поради нив и беше до-несен охридскиот Рамковен договор, односно како реак-ција на наводно малите пра-ва на Албанците во Македо-нија, а не поради нешто дру-го!?

Овие жалопојни писма од врвот на раководството на ДУИ, меѓународната заедни-ца очигледно дека не ги ис-третира така како што поса-куваа челниците на ДУИ, иа-ко во секое цивилизирано општество тие веднаш се осу-дуваат, без при тоа да им се даде можност на ваквите пар-тии воопшто и да помислат да испратат исти такви жал-ни писма до Брисел и до Ва-шингтон.

ПАРАЛЕЛЕН ЗЕЛС ЗА АЛБАНЦИТЕ?

И додека се чека остар од-говор од меѓународната за-едница на најавите на ДУИ за радикализација, и тоа сега во пресрет на решавањето на статусот на Косово, како и за ступидните најави за феде-рализација на земјава, оваа партија се обидува внатреш-но да прави проблеми, од-носно блокади низ институ-циите на системот. Нивниот прв чекор беа градоначални-ците од оваа партија, кои от-како се смени власта во Ма-кедонија, забележаа дека ЗЕЛС не функционира како што треба и одлучија да го напуштат. Нивната идеја е да формираат паралелен ЗЕЛС, во кој би членувале само ал-банските градоначалници, што се разбира е невозможно, бидејќи оваа идеја вооп-што не ја поддржуваат гра-доначалниците Албанци од редовите на ДПА.



МЕЃУНАРОДНАТА НЕ Ѐ ДАВА ПОДДРШКА НА ДУИ

ГРУЕВСКИ СЕ УШТЕ ПРЕГОВАРА

Паралелно со притисоците кои ги прави ДУИ за да вле-зе во власта, мандатарот Груевски сериозно работи на со-ставување на својот иден кабинет. Во оптек се повеќе имиња, но сепак кој ќе се најде на првото место на минис-терствата ќе зависи од поделбата на колачот меѓу коали-ционите партнери. Засега единствено што е сигурно е тоа дека Зоран Ставрев од Светска банка ќе биде идниот вице-премиер за економски прашања, додека со Министерство-то за финансии ќе раководи потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Трајко Славевски. За останатите министерства сè уште се разговара, бидејќи дефинитивно не е направена поделбата на владините ресори меѓу партнерите во идни-от владин кабинет.



"ДУИЦИИТЕ" СЕ ВРАЌААТ ВО РОВОВИТЕ?

Нашите извори велат дека во ДУИ се свесни оти не мо-жат да направат паралелен ЗЕЛС, но со ова прашање са-каат да ја држат јавноста во неизвесност, да презентира-ат моќ, но и да вршат прити-сок врз идниот премиер Ни-кола Груевски, сакајќи на овој начин да му покажат дека тие во секое време можат да на-прават проблем во Македо-нија. Оваа нивна тактика всуш-ност била донесена како за-клучок на последната средба на врвот на ДУИ со нивниот претседател Али Ахмети, кој го одобрил ваквото дејству-вање на партијата, со таа раз-лика што револтот ќе биде за-маскиран со наводно нео-дамна врачените награди на најдобрите градоначалници во земјава, меѓу кои нема гра-доначалник Албанец.

Меѓутоа, на овој начин Ах-мети, односно ДУИ, може да си нанесе уште поголем про-блем, ако се има предвид де-ка ЗЕЛС, односно Република Македонија не ги донесе од-луките за тоа кои градонач-алници треба да бидат на-градени, туку тоа е од меѓуна-родната заедница. Со овој та-канаречен револт ДУИ може да предизвика уште поголе-мо дистанцирање на меѓу-народната заедница од нив, и да ги стави на црната листа на партии и политичари.

Дека нештата не им одат во прилог говори и изјавата на премиерот на Косово, Агим Чеку, кој, како што потенцира-ше навистина бил изненаден од изјавата на Али Ахмети, за повторното ставање во функ-ција на калашњиковите. Но, оваа ситуација исклучително добро им оди во прилог на ВМРО-ДПМНЕ, кои покажаа максимум конструктивност во разговорите со ДУИ, но и со тоа што воопшто ги повикаа на разговор. Она, пак, што за возврат се очекува да го на-прави ДУИ, а што го побараа од ВМРО-ДПМНЕ, е јавно изви-нување за изнесените изјави на Џафери и на Ахмети. Во спротивно, ДУИ уште еднаш ќе покаже дека воопшто не е демократска партија, туку ра-дикално крило, со што комп-летно ќе си ја затвори вра-тата кај Никола Груевски.